



## БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВИСОКОЕФИКАСНИ КОМБИНИРАНИ ПОСТРОЈКИ

### 1. Податоци за барателот

Назив на барателот \_\_\_\_\_

Седиште на барателот \_\_\_\_\_

Телефон  
број

Факс

Матичен број

Даночен  
број

\_\_\_\_\_

### 2. Барањето се поднесува за постројка (вид на постројка)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Локација на постројката

- Општина \_\_\_\_\_
- катастарска општина \_\_\_\_\_
- катастарска парцела \_\_\_\_\_

### 4. Дали постројката се наоѓа во заштитено подрачје?

Да

Не

5. Вид на извор на енергија кој се користи за производство на електрична и топлинска енергија (доколку се работи за биомаса, да се прецизира видот и потеклото на биомасата)

\_\_\_\_\_

6. Инсталирана електрична моќност на постројката изразена во  $MW_e$  и инсталирана моќност на постројката за производство на корисна топлинска енергија исказана во  $MW_t$

\_\_\_\_\_  $MW_e / MW_t$

6.1 Број на производни блокови / инсталирана електрична моќност на блокот и инсталирана моќност на блокот за производство на корисна топлинска енергија во  $MW_e / MW_t$

\_\_\_\_\_

7. Податоци и сертификати за мерилата за произведена електрична енергија и произведена корисна топлинска енергија

---

8. Датум на пуштање во погон

---

9. Планирано годишно производство на електрична енергија и корисна топлинска енергија

---

10. Место на приклучување на постројката на соодветната енергетска мрежа

---

11. Прилози кон барањето кој се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар:

- Решение за упис во трговски регистар;
- А или Б - Интегрирана еколошка дозвола, Дозвола за усогласување со оперативен план, односно Потврда од надлежен орган за издавање на овие дозволи дека процедурата за нивно издавање е во тек;
- Копија од лиценцата за вршење на дејност производство на топлинска и електрична енергија во постројката за комбинирано производство на топлинска и електрична енергија. Во случај производителот да се стекнал со одделни лиценци за производство на електрична и топлинска енергија од ВЕКП, потребно е да достави копија од лиценцата за вршење на дејноста производство на електрична енергија и копија од лиценцата за вршење на дејност производство на топлинска енергија;
- Одобрение за употреба на енергетскиот објект или извештај за извршен технички преглед од надзорниот инженер за објектите за кои не е потребно издавање на одобрение за употреба;
- Решение за согласност за приклучување на системот за пренос на електрична енергија, односно на системот за дистрибуција на електрична енергија и решение за согласност за приклучување на системот за дистрибуција на топлинска енергија (освен во случаите кога топлинската енергија се користи за сопствени потреби);
- Топографска карта во сооднос 1:25000 што ја покажува локацијата на постројката за производство;
- Ситуација на производната постројка и придружните објекти;
- Технички опис на проектираната постројка вклучувајќи го описот на технолошкиот процес и условите за користење на постројката, типични податоци за производниот процес и неговата ефикасност (алгоритам на пресметки на производството на електрична енергија врз основа на произведена топлинска енергија);
- Пресметка согласно методологијата од Прилог 1 и методологијата од прилог 2 на овој правилник со кои се докажува дека постројката е високоефикасна;

- Инсталирана електрична моќност на постројката, изразена во  $MW_e$  и инсталирана топлинска моќност на постројката, изразена во  $MW_t$ ;
- План на локацијата и позиција на опремата во производната постројка вклучувајќи технолошка шема на вградената основна опрема, меѓусебните енергетски врски и распоредот на задолжителна мерна опрема придружена со опис;
- Еднополна шема на главните струјни кола (на примарната опрема) придружени со опис; и
- Елаборат за вградената мерна опрема вклучувајќи ги и шемите на мерните места и начинот на мерење, како и потврда за исправноста на мерните уреди - сертификати/ атести од акредитирани организации.

Контакт лице

Име \_\_\_\_\_

Адреса \_\_\_\_\_

Тел. \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

Е-маил \_\_\_\_\_

### Изјава на подносителот на барањето

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци наведени во ова Барање и приложената документација се точни и веродостојни и во целост одговараат на фактичката состојба.

Место и датум

\_\_\_\_\_

Потпис на одговорното лице

\_\_\_\_\_  
(име, презиме, функција и потпис на одговорното лице)

Место за печат

EA-751-105.02